



**Храната е  
ИДЕНТИТЕТ!**



# Slow Food®

## САЛОН·2022

29 октомври, 2022, 12-20 ч  
Сала Лимра, Хотел Лимак, Скопје



Покана за изложувачи

# Бидете изложувач на Slow Food салон 2022

- Добредојдени се сите **пчелари, млекари, пивари, винари, пекари и слаткари, производители** на преработки од овошје и зеленчук, **готвачи** и **угостители**, студенти и активисти од здруженија и сите оние што сакаат да ги промовираат своите **производи** и да се слушне нивната **приказна**, да презентираат и да уживаат во веселата **дружба** и во различноста на **вкусовите**.



# Како изложувач

- **Ќе можете да:**
  - изложите, презентирате и продавате свои производи;
  - да се вклучите во програмата од останатите сегменти на настанот;
  - да се дружите и уживате заедно со другите изложувачи и посетители
- **Секој, кој се идентификува како** производител со мал обем на производство, кој се држи до традицијата, одржливите практики на производство, занаетчиски ги произведува своите производи или е едно од последните жарчиња кои тлеат во оддалечените македонски села или креира иновативна и урбана гастерономска приказна е потенцијален учесник на настанот.



# Slow Food салон е...

- **Настан** посветен на автентичните вкусови и на висококвалитетната храна и пијалаци од Македонија
- **Салон** во кој производителите имаат можност да ги изложат и продаваат своите производи и лично да им ги раскажат своите приказни на посетителите кои пак ќе имаат можност да се информираат, едуцираат и да дегустираат од прва рака



# Претходни изданија и теми:

- **Slow Food салон 2019: Храната е движење!**
- хотел Александар Палас, Скопје
- 18-19 октомври 2019 година
- учествуваа 49 изложувачи
- посетија 450 лица




# За овогодинешното издание

## Slow Food салон 2022: Храната е идентитет!

„Храната е култура, навика, желба и идентитет“, напиша младиот писател Џонатан Сафран Фоер,


ХРАНАТА Е ИДЕНТИТЕТ! е мотото на овогодинешното издание за да укажеме на нејзиното потекло, поврзаност и мултифункционалност.



- Храната, особено традиционалната е дел од историјата и културата, таа претставува автентично обележје на локалната заедница, веродостоен одраз на - поднебјето, биолошката разновидност, знаењето, традицијата и одржливоста, но и идентитет кој треба да се надоградува, негува и чува.
- Целта ни е да го свртиме вниманието на производителите, консументите, носителите на одлуки за важноста на нашата локална храна во нашето општество и нашите животи во осигурување на нашата благосостојба и иднина.

# Локација и датум

- На **29 октомври 2022, сабота**
- Во срцето на градот, хотел Лимак (позади Рамстор)
- Со почеток од 12 часот (влез на излагачи 10-11.30 часот)



# Изложбен простор

**Сала Лимра**



**Sky lounge bar**





# Програма

Овогодинешното издание на Салонот Ви нудиме бројни содржини и новитети со интересна понуда:

- Изложба и пазар на занаетчиски производи
- Изложба „Храната е идентитет“
- Презентација на движењето „Зреено месо МК“
- Презентација на Коалиција за клима
- Слоу Фуд миксологија
- Винотека, занаетчиски пива и дестилати
- Детско едукативно катче
- Културно-уметничка програма



# За излагачите

- Организиран изложбено-продажен простор за **50 производители** на различни производи
- Обезбедени по **2 пропусници** за секој изложувач (штанг)
- Информирање за можности од институции и Слоу Фуд Македонија
- Медиумска покриеност на фестивалот и интерес за производителите
- Промотивни објави од Слоу Фуд за изложувачите



# Закуп на изложбен простор

Изложувачите имаат можност да закупат штандови (маси со димензии 140 X 45 см), според следните услови:

- Член на Slow Food Macedonia (заклучно со 30.09 2022):  
**1.200 денари**
- Производител (физичко лице) со „продажба од куќен праг“:  
**1.500 денари**
- Правно лице (мала компанија) од прехранбен сектор:  
**2.000 денари**



# Пријавете се за учество

Пополнете го формуларот  
на следниот линк:

- <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaGHLYGYIKdugyHBTvyLGdsXKmlsUvrfrTIh0634VFf09wDQ/view/form>

\*) Следните денови по  
аплицирањето ќе добиете  
потврда за учество и  
инструкции за  
понатамошните чекори за  
закуп и логистика за време  
на настанот



# Добредојдовте на **SLOW FOOD САЛОН 2022!**

## Лица за контакт:

**Николче Николовски,**  
претседател на НО на СФМК  
070 922 429;  
[nikolce.n@slowfood.mk](mailto:nikolce.n@slowfood.mk)

**Василка Стефановска,**  
лидер на Слоу Фуд Водно  
070 252 963;  
[vased94@gmail.com](mailto:vased94@gmail.com)

**Елена Каровска Гошевска,**  
програмски координатор на СФМК  
075 791 001;  
[elena.k@slowfood.mk](mailto:elena.k@slowfood.mk)

## **За повеќе информации следете не:**

<https://slowfood.mk/>  
[www.facebook.com/slowfood.mk](https://www.facebook.com/slowfood.mk)  
[www.instagram.com/slowfood.mk](https://www.instagram.com/slowfood.mk)

### • **Хаштази:**

#SlowFoodSalon2022 #Биодиверзитет #Традиција  
#SlowFoodпроизводи #ХранатаеИдентитет

Следете ги сите информации за изложувачи во каналот на Вибер

- Кликнете на линкот и придружете се:  
<https://invite.viber.com/?g2=AQB7bzjDLZBZrU%2B0SfCR3AiUIHqJIIPQsdGIKtiTKpL8eNmRSzSwoTHB5XXeiU1l>
- Или скенирајте го QR кодот:

